

The logo for Duna, featuring the word "Duna" in a bold, red, sans-serif font. To the left of the text is a stylized graphic element consisting of a dark blue triangle pointing downwards and a red triangle pointing upwards, meeting at a point.

Започнете ја спремни 2022 со новите решенија од ДУНА

КОМПЛЕТНИ POS РЕШЕНИЈА ЗА РАБОТЕЊЕ ВО МАЛОПРОДАЖБА

Едноставни и лесни за работа, наменети за брза продажба и контрола на процеси и ресурси.

Решенија за подобра услуга и фокус на продажбата. Испорачајте насмевка заедно со фискалната сметка

- ✓ Едноставни и брзи за ракување
- ✓ Работа на големо и мало
- ✓ Далечинско работење
- ✓ Управување со попусти
- ✓ Рецепттури и нормативи
- ✓ Прием со Android мобилен уред
- ✓ Автоматска нивелација на цени
- ✓ Автоматски извештаи на меил
- ✓ Back up во Cloud
- ✓ On-line надградби
- ✓ Техничка поддршка и одржување

contact@duna.mk

+389 2 3104500; +389 78 277200

VECTOR POS

Софтверски пакет за малопродажба - еден
објект/еден фискален уред

- Работа со или без интернет конекција
- ПЛТ, ценовници, попис, фактури, попусти
- Рецепттури, cashback, далечински пристап
- Извештаи: ДФИ, Периодичен, Контролен, по артикли, касиери...
- Работа со сите типови на фискални уреди

VECTOR POS лиценца: **6,200 ден.**
Годишно одржување и поддршка: **2,500 ден.**



VECTOR PRO

Комплетно софтверско решение

- Напредно материјално и финансиско работење
- Контролиран преим на роба со мобилен уред (Android smartphone)
- Магазинско работење
- Напредни извештаи за финансиско и материјално работење
- Преглед на повеќе малопродажни објекти, магацини
- Работа со сите типови на фискални уреди

VECTOR PRO лиценца: **15,500 ден.**
Годишно одржување и поддршка: **6,200 ден.**

Специјална понуда!

Целосно решение за вашиот
малопродажен објект

~~Фискален уред **МАЕСТРАЛ**: **12,200 ден.**
VECTOR POS лиценца: **6,200 ден.**
Фиска за пари: **2,900 ден.**
Пакет ролни: **1,200 ден.**
Се вкупно: **22,500 ден.**~~

Промотивна цена: 16,990 ден.

Име и Презиме:

Име на компанија:

Телефонски број:

Адреса и Град:

Дејност:

Меил адреса:

Согласност*: Се согласувам, Не се согласувам

*за споделување на контакт детали за комерцијални потреби. ДУНА согласно политиките за приватност ќе ги чува и нема да ги споделува истите

Напомена: Во цените не е пресметан ДДВ

contact@duna.mk

+389 2 3104500; +389 78 277200